

АЛАРМ 2

ПАРТИЗИРАНИ СТРУКТУРИ – ЗАПЛАШЕНИ ГЛАСАЧИ – РАСПРОСТРАНЕТА КОРУПЦИЈА – ПАРТИСКИ ВРАБОТУВАЊА...

Цитати од Извештајот на Европската комисија за 2013 година

ИЗБОРИ

- ▶ Заплашувањето на гласачите и злоупотребата на државните ресурси се случуваше во текот на целата кампања и сè уште **не е јасно одвојувањето на државата од политичката партија.**
- ▶ Не се земени предвид претходните препораки за **износите на донациите во кампањата, како и за процедурите за жалби и поплаки и аранжманите за гласање на дијаспората.**
- ▶ Не е добра практика менувањето на **Изборниот законик** блиску до изборите.



ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

- ▶ Потребни се **значителни напори** за да се гарантира **професионализам и независност на јавната администрација и правичната застапеност.**
- ▶ Сè уште **нема официјални бројки за бројот на вработените во јавниот сектор** (ниту за редовни, ниту за времено вработените) поради што тешко се мери напредокот.
- ▶ Вработувањето на државните и јавните службеници мора да биде законско, транспарентно и отчетно и да се базира на заслуги.
- ▶ Сè уште има **случаи на „наменски“ вработувања и неправилно вработување.**
- ▶ Некои вработувања повеќе **наликуваат на социјални мерки** отколку на одговор на потребите на институцијата.
- ▶ Принципот **„молчењето е одобрување“** се применува неконзистентно и **предизвикува големи задоцнувања за граѓаните.**
- ▶ Транспарентноста и пристапот до јавни информации и натаму се ниски.
- ▶ Се зголемува бројот на жалбите за **носителите на информации кои не одговараат на барањата.**
- ▶ Сè уште **нема доволно реакција на наодите во извештаите на Државниот завод за ревизија.**




СОБРАНИЕ

- ▶ Собранието **без опозиција** донесе **10 нови закони и ревидираше околу 80 други**, што зборува за **неинклузивниот процес.**

ВЛАДА

- ▶ Има потреба од поголемо **разграничување меѓу политичките партии и државните структури.**



АНТИКОРУПЦИЈА

- ▶ **Корупцијата останува распространета во многу области и продолжува да биде сериозен проблем** што укажува дека имплементацијата на постоечката легислатива допрва треба да има конкретно влијание, како и дека ефективност на постоечките мерки треба да се подобри.
- ▶ Примената на антикорупциските политики **остана невидлива за јавноста.**
- ▶ Општиот **капацитет на судовите за справување со случаи на корупција, а особено со корупција на високо ниво**, мора да биде подобрен, а **загриженоста околу селективноста на правдата** мора да биде адресирана.
- ▶ Општиот **капацитет на судовите за справување со случаите на корупција, особено оние од високо ниво, останува слаб**, а постапките се долги и неефикасни.
- ▶ **Отсуството на регистер на избрани и именувани функционери** и понатаму ја **попречува ефективната контрола на имотот и конфликтот на интереси на функционерите.**
- ▶ На **корупцијата во јавните набавки и финансирањето на политичките партии** треба да се обрне особено внимание.

- ▶ **Корупцијата при јавните набавки продолжува да биде сериозна грижа.** Иако **постојат бројни извештаи за повреда на законите за јавни набавки и корупција**, не постои надлежна институција која обезбедува ефикасна и навремена контрола и супервизија на јавните набавки (вклучувајќи ги и концесиите, јавно-приватните партнерства и извршување на договорите).
- ▶ Останува **загриженоста околу транспарентноста, доверливоста и правичноста на електронските аукции.** Некои од критериумите вклучувајќи ги и **сумите за договорите во рамките на Скопје 2014** беа постојано менувани.
- ▶ **Недоволни се транспарентноста и отчетноста на јавните институции и претпријатија и на трошењето јавни пари.**
- ▶ Остануваат **загрижувачки нетранспарентноста и неотчетноста на политичките партии** за законските прекршувања за финансирањето на политичките партии.
- ▶ **Непристрасноста на ДКСК беше доведена во прашање** со тоа што на неколку дена пред изборите беше објавена неправилност во имотните листови на еден опозициски кандидат за градоначалник.



СОСТОЈБА ВО ЗАТВОРИТЕ

- ▶ Обвинувањата за **насилство врз затворениците** од затворските стражари **сè уште постојат (12 случаи)** од 88 претставки се однесуваат на **тортура**.
- ▶ Потребни се дополнителни напори за подобрување на материјалните услови за притворените лица бидејќи **деградирачките услови се сè уште широко распространети во притворските единици.**
- ▶ Не постои систематско спроведување на соодветна медицинска помош, а **нечовечките материјални услови постојат во некои затворски институции (вклучувајќи ги притворските единици и затворите за малолетници).**
- ▶ Потребно е **да се води грижа новите затворски простории да не бидат само изградени туку и целосно опремени, добро менаџирани и долгорочно одржувани.**

